

ПОАТРАКТИВЕН ОД СЕДАНОТ- BMW SERIES 3 COUPE



Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

Неодамна баварскиот производител ја претстави купе верзијата на популарната трета серија и го положи поправниот испит. На новиот модел редизајнирани се свет-

лата на сопирачките, делот од автомобилот кој кај лимузините секогаш е најмногу критикуван. "Помек" и во препознатлив BMW-стил со помалку конзервативна ли-



нија на задниот дел на новата "тројка", изгледа многу побаво. Задната врата е вклопена многу ефектно, така што купето го прави попрактично. Се подразбира дека механиката е преземена од лимузината, како и богатиот

избор на мотори. Сепак, со оглед на тоа дека со овој модел BMW сериозно планира да се пласира на американскиот пазар, поточно со најатрактивната верзија "335i", кој го придвижува моторот со неговите 300 коњски сили.



Ми-Да Моторс

HOLDEN BARINA



Новата "Barina" со три врати и пет седишта чини 13.490 американски долари. Овој автомобил ја покажува новата стратегија на "Holden", каде одлучија наместо големи да произведуваат мали автомобили.

"Barina", која е замена за Калос, има солидна машина под хаубата, се разбира, за возила од тој вид.

Во основа моторот на "Barina" е од типот "DOHC". Работната зафатнина изнесува околу 1.600 сантиметри кубни. Цилиндрите се

поставени праволиниски и ги има четири. На секој цилиндер има по 4 вентили. Моторот работи на бензин, а преносот на моќноста се случува со помош на петбрзинскиот мануелен менувач.

Моторот е повеќе од потенциан. На 6.000 вртежи во минута тој произведува дури 105 коњски сили. Потрошувачката на гориво е релативно мала, односно 7.8 литри на 100 поминати километри. Сè на сè ова е навистина одличен автомобил, кој може да се купи за релативно малку пари.

ФЛЕШ ВЕСТИ

VW GROUP НАГРАДАТА ЗА ПЕРФЕКТНОСТ

Компанијата Gearbox del Plat, целосно во сопственост на SEAT, ја освои наградата на Volkswagen Group за перфектност. Оваа награда за бизнис перфектност е доделена со цел да се признае високиот квалитет на процесот на производство и продуктот на оваа фабрика за производство на менувачи.

Volkswagen наградата за перфектност е годишна награда која се дава како признание на компаниите на конзорциумот на полето на постигнат квалитет за време на различните фази на процесот на производство, како и за одличен пристап до купувачите. Особена важност му се дава на степенот на постигнати цели во согласност со оптимизацијата на трошоците.

УНГАРЦИТЕ ПРОИЗВЕДОА СПОРТСКИ АВТОМОБИЛ

Под називот Bovi, Унгарците го претставија спортскиот автомобил, а приказната за проектот за првиот унгарски суперавтомобил почнува пред седум години.

Калман Бодиш и неговиот Bovi Motorsport Team, имајќи го долгогодишното искуство од натпреварите на меѓународните GT трки, одлучија со сопственото знаење и со помош на спонзори да влезат во проект со јасна цел. Резултатот први можеа да го видат посетителите на неодамна одржаниот Luxury Car Show во Будимпешта. Дизајнот Силвер Стинг е со потпис на Zoltan Peredy, а автомобилот го движи 3.6 литарски шестцилиндрски бензински мотор, позајмен од Porsche 911 GT3.

МОСКВА КАКО НОВА МОДЕНА

Неодамна, промоцијата на моделот "Impression", првиот руски суперавтомобил кој доаѓа од фирмата "Russo baltique", претставува една од најпријатните вести во автомобилскиот свет. Оваа фирма е основана во 1907 година во Москва, каде што по две години го претставува моделот "24-30", а подоцна моделот "C24-50", кој забележува големи успеси. Подоцна "Russo baltique" станува официјален снабдувач на руската кралска фамилија. Во 2003 година во Москва оваа заборавена марка се враќа со моделот "Impression". За-



сега производството е ограничено на две до три возила годишно. Со оглед на изгледот на новиот модел и перформансите, за купувачот кој сака да се разликува од другите сопственици на возила, ова сигурно ќе биде доволно. Дизајнот е инспириран од автомобилската ренесанса од триесеттите години, особено од еден од најубавите автомобили на сите времиња "Bugatti Atlantic". Под хаубата се наоѓа V12 мотор со два компресора и 500кв, чија сила на подлогата се пренесува преку шестостепен автоматски менувач.

